

Компромитација без аргументи

Начинот на кој постапувате досега ми дава право да заклучам дека сум само недокажано осомничен, извалкан и искористен за Вашите дневно-политички потреби

Почитуван г. министер

Во текот на 1999 година Музејот на современата уметност пријави три проекти за инвестиции до Програмата за култура на ФАРЕ, кои имаа цел да санираат и да подобрат дел од инфраструктурата на институцијата (проект за санација на клима-уредите; поставување уреди за аларм и набљдување и проширување на дел од изложбените простори). На состаноките во Министерството и потоа во МСУ, по повод овие пријави, од страна на претставнициите на ФАРЕ беше исказан ставот дека ако во текот на оваа година не биде решен проблемот со протекувањето на покривот на МСУ, ќе отпадне и поддршката од ФАРЕ за посочените проекти.



ЗОРАН ПЕТРОВСКИ

ФАРЕ за посочените проекти.

Како што можев да разберам од неколкуте Ваши изјави во јавноста, ставот на Министерството е дека нема намера оваа година да го санира овој клучен проблем за функционирањето на Музејот, а со тоа и дека автоматски отпаѓа финансирањето од ФАРЕ. Притоа, како една од главните причини за тој стап го најдувате Вашето сомневање за искристеноста на средствата и ефектите од претходната инвестицијата за санација на покривот преземена во 1993 и 1994 година.

Година.
Пред да преминам на хронолошкиот преглед на инвестицијата и документацијата, ја користам можноста да Ве прашам врз основа на кои податоци го искажувам јавно Вашето сомневање во инвестицијата и во мојата работа. Иако ни малку не сакам да ја одбгем својата одговорност, ниту пак го оспорам Вашето право да побарате отчет за сторено-то, сепак прашувам дали сметате дека пред да го сторите тоа, можеби требаше да го слушнете моето мислење, да дојдете во Музејот и на самото место да погледнете за што стапува збор, или барем само да ја прегледате документацијата што постои во архивата на Министерството. Ве прашувам како човек, кој Ви го дад моралното право без увид во фактите, да ме компромитирате јавно и тоа само со еден потег од височината на Вашата моментна функција.

Вашите политички потреби да го анулирате мојот професионален ангажман и огромно време поминнато во искреноот залагање за институцијата и, што е за мене најчувствително, да фрлате сенка врз мојата честност. Од Вашето сомневање, исказано на конференцијата за печат, до повикот за мојата одговорност, соопштен во емисијата Скенкуп, помина само неколку дена во кои не забележав дека сте презеле нешто со што би докажале дека имате аргументи. Тоа значи дека Вие сами сте извршиле пресудата.

дека Вашето „сомневање“ е само една убаво завиткана форма на обвинување и правчење случај во јавноста без аргументи, толку карактеристична во актуелниот политички амбиент. Се разбира, Вашата потреба да повлекувате политички потези со кои ќе ја насочите културната политика в сосема легитимна, таато, ако сметате дека јас како директор не одговарам на концепцијата што сте ја застртале, можевте едноставно да побарате мое сменување. Мегуто, фактот што тоа го правите на свој начин и во истот момент кога доаѓа до сменување на директорот во МНТ, претпоставуваат дека има цел да ја покаже и да ја потцрта Вашата цврста и непоколеблива волја за праведно владеење. Овие Ваши

постапки можеби би биле во ред ако излезете во јавноста со аргументите за неодговорното владеење во двете институции, со што секој ќе може да процени на каков степен на одговорност станува збор. Начинот на кој постапувате досега ги дава право да заклучам дека сум само недокажано осомничен, извлакан и искористен за Вашите дневно-политички потреби. Патем, би сакал да Ве потсетам и на она што Ви е многу добро познато: имено, една од суштинските разлики меѓу мене и бившиот директор на МНТ е во тоа што јас ниту сум имал, ниту имам партийска провенција, што може да упати на пропорционалниот момент на мојата употребливост, кој е автоматски многу повисок на моето контро-

листво, кој е автоматски мноу на поисковик на Моето кonto.
Работите врз изградбата на зградата на МСУ се почнати во 1967 година и завршени во 1970 година. Проектот за МСУ е дело на тројца полски архитекти и е подарок од Владата на Полска. Од вредностен аспект, објектот неопспорно спаѓа во едно од најмаркантните архитектонски остварувања во Македонија и претставува со својата убавина и по своето симболичко значење обележје на постремотресната из-

градба на Ског

Покрив на МСУ се протега на 3 различни крила на музејската градба, опфакајќи вкупно површина поголема од 3.000 квадратни метри. Каратерот на покривната конструкција е комбинација од рамен и кос покрив, замислена така поради неопходноста да се задоволат барањата на уметничките предмети за максимални квалитети на дневното осветлување. Заджал, од некои свои причини, уште во текот на изградбата (1967-1970), во одредени клучни и критични делови на зградата, инвеститорот направил отстапувања од оригиналниот проект, внесувајќи некои поинакви решенија и материјали во покривната конструкција. Овие решенија, како и карактерот на материјалите (кругостапа и дилатациите на допирот на бетонот, челикото), во комбинација со остро спротиставените клипови на нашето поднебје (тука не треба да се изложбенот неквалитет на градбата), набргу по отвора-МСУ почнуваат да создаваат проблеми со покривот, кои се видетно присуствуваат до денес.

наведува на покривот, кој се вејдентно присуствува до денес. Од тие причини, веќе во 1980 година доаѓа до комплетна санација на целокупниот покрив на МСУ (изведуваач: Пелагонија). Во таа санација, рамните покриви на две крила од зградата се закосени (но кон нивниот средиштен дел) и покриени со ребрест лим, додека во третото, најголем и најкомплексно крило, рамните површини се оставени (со изведба на хидроизолација и со премази од тер-хартија) исто како и застапените косини за laterално осветлување, коишто не претрпеле никаква позначајна промена. Во овој дел од зградата, единствената нова интервенција е направена кај каскадното спуштање кон централното „лачио“, кое било исто така покриено со ребрести лимови. (Забелешка: Дали можеби не Ви се чини г. Пауновски „сомнителен“ фактот што само 10 години по отворањето на новиот објект на МСУ доаѓа до санација на покривот и тоа од далеку поголеми размери од таа во 1993? Дали можеби ова не Ве наведува на по-мислата да покажете сомневања и да побараате одговорност од тогашниот директор?)

Немајќи ја потребната стручност да навлегувам во податливи објаснувања, тук само ќе констатирам дека и оваа санација наброј покажува проблематични места на претекување кои се повеќе се шират, така што веќе по неколку години состојбата станува одново критична. Тоа посебно се однесува на споменатото најголемо, т.н. трето крило од зградата, кое е вообичаено нарменето за прикачување на музејската колекција. (Исто како и претходните забелешки)

Во моментот на моето преземање на директорската функција на самотот почеток од 1993 година, состојбата беше таква што водата пробиваше обилно во сите делови од изложбените простории, во киносалата, во влезниот хол, па дури и во подрумските простории каде што се наоѓаат депоата за чуване на делата. Не сакајќи да ја преземам одговорноста за можните катастрофални последици што може да настанат поради оваа состојба, како и поради тоа што речиси сите основни функции на Музејот без доведени во прашање, се обратив до тогашното Министерство за култура, предупредувајќи ги за последиците и баардјќи им да бидат решени.

Министерството на външните работи покажа разбиране и начелна спремност да се пристапи кон решавање на проблемите, но за жал од представата што во практиката без извршени за таа намена (во првиот износ беа издвоени нешто повеќе од 50.000 ГМ), не можеше да се очекува дека проблемите ќе бидат трајно и потемелно совладани. Ставени пред дилемата дали да се приватат тие средства и на нив соодветните решенија или да се чека некој друг, но неизвесен момент кога ќе добиеме поголеми средства за темелна санација, се определиме да не ја одложуваме интервенцијата; бидејќи сметавме дека состојбата не можеше да трпи подолго одложување. Со други зборови, санацијата на покривот за која зборуваме, всушност е погрешна формуулација што дава впечаток дека се работело на целокупниот покрив и дека тоа не даде резултат. Всушност, стапувајќи објект на санација

Погаѓајќи од овие сознанија, беше неопходно проектот да се сведе на интервениција само на критичните делови и тоа на едното крило од зградата (на површината од самото

околу 600 до 700 квадратни метри). Поточно, на покривање со рамен бакарен лим на надворешните канали за одвод; премачување на рамните коридори меѓу косините со т.н. „бикутоп“, кој в вошност еден вид тер-хартија и на изведба на еден вид цокле од бакарен лим, по должностата на стаклените косини, а со кое требаше да се премостат спуштањето и одливот на водата кон одводните канали. Городи применета на бакарниот лим (кој како материјал не беше предвиден во првобитниот проект, но за кој се одлучи стручната комисија поради неговата долготрајност) и поради непредвидено зголемениот обем на работа по отворањето на овој дел од објектот, изведувачот („Македонија-проект“) побара зголемување на инвестицијата, така што според договорот и потоа анекс-договорот, таа во конечниот износ достигна околу 86.000 ГМ.

Проектот за санација го подготви арх. Трајко Димитров, а членови на стручната комисија за одбирање на понудите, следење на работите и за прием на објектот по неговото завршување, беа арх. Живко Гелевски, тогашен директор на Градскиот завод за заштита на спомениците на културата и арх. Тодор Гаскали од Републикниот завод. По пристигнатите понуди од градежните фирми, комисијата се определи за Македонија-проект, главно поради реномето на фирмата, поволната понуда и што беше можеби најважно, поради просторот оставен за безавансно и одложено плаќање (неизвесноста со која динамика ќе се обезбедува инвестицијата беше постојано присутна).

Со оглед на тоа што „Македонија-проект“ е фирма што работи со различни подизведувачи, веќе во текот на изведбените работи од страна на надзорот (Трајко Димитров) и МСУ, беа изнесени поединци забелешки за квалитетот и ритамот на работата. По отстранувањето на проблемите и по целосното завршување на работите, погоре споменатата комисија изврши технички прием без да стави некои посериозни забелешки на квалитетот на изведбата.

Но веќе по нешто повеќе од една година од завршувањето на работите, објектот во оној дел каде што беше извршена интервенцијата, почна да покажува помали знаци на протекување, додека во деловите кадешто не беше воопшто интервенирано, протекувањето стануваше сè поизразено и алармантно. Со оглед на тоа што гарантниот рок (од 2 години) сè уште имаше важност, изведувачот презеде неколку дополнителни интервенции за отстранување на поситни прости кај споевите на лимовите и премазите. Меѓутоа, бидејќи протекувањето продолжуваше во сè поголем обем и тоа најмногу во средишниот дел на просторот за постојана поставка, нашите односи исполнети со сè посериозни обвинувања кон „Македонија-проект“ стануваат сè позаострени. Одговорните лица на фирмата во основа тврдеа дека протекувањето не е поради неквалитетот на работите, туку првенствено поради оние партии на покривот (косите застаплени делови) што воопшто не беа третирани. По серијата неуспешни состојаници и дописи со овој проблем, МСУ на крајот побара да биде извршено судско вештачење и потегна спор кај надлежниот суд (Окружен стопански суд-Скопје). Судскиот вештачек, меѓутоа, констатираше дека освен незначителни пропусти што може лесно да се коригираат (и кои беа навистина коригирани), „Македонија-проект“ коректно ја извршил работата и дека проблемите произлазеат од простираувањето на проблематичните делови на покривот врз кој не била извршена санација, како и поради тоа што покривот е проблематичен во целина. Иако овие судски процедури имаа уште еден мал додаток како епилог на целата сторија, сепак не би налагувале понатаму и во тие детали.

Во текот на 1997 година, со добра волја (како еден вид спонзорство) на градежните фирмии ГАТ и „Спајдер“, беше изработена обемна и темелна студија (т.н. дефектажа) за состојбата на целиот покрив на МСУ. Во неа беша описанци и евидентирани фотографски и со видео запис, буквално сите точки на покривот кои предизвикуваат или би можеле да предизвикуват протекување, или кои ја смалуваат термичката изолација. Врз основа на овaa студија беше изработен идеен и потоа детален проект за санација на покривот. Сето ова е приложено во Министерството и доклју имавате волја (којашто од постапките, очигледно на немате), ќе можете да се запознете со комплексноста на проблемот.

На крајот, како заклучок од моето навистина мачно и испрпувачко искуство со покривот и со целокупната зграда на МСУ би го реков следново:

1. Ако се земе предвид големината на инвестицијата во 1993 година, сметам дека и на обичниот ланк би можело да му биде дека до приближно 86.000 ГМ е просто речено, невозможно да се реши проблематичен музески покрив од овој вид, со повеќе од 3.000 квадратни метри (тука би сакал да Ве замолам за споредба со средствата кои ќе бидат потрошени за речиси двојно помалош по површина покрив на Уметничката галерија или за оние што беа потрошени за исклучиво рамните покривни површини на Музејот на Македонија).

2. Одговорно тврдам дека сторив се што беше во можност тогаш единствено понудената опција за споменатата инвестиција да биде корисно и правилно употребена. Ова тврдење, впрочем, можете лесно да го проверите со помош на поголемиот дел од документацијата што ја поседувате и так што ја приложувам кон овој додип, или уште подобро, со стручен увид на самото место.

3. Дури и во случај „Македонија-проект“ да го изведе беспрекорно својот зафат во овој дел каде што беше истервенирано, сепак тврдам дека поради нецелосната санација, односно недоволните финансиски средства, со покривот ќе ја имавме идентичната ситуација каква што ја имаме денес. Меѓутоа, доколку настапи нашата позитива ситуация со Министерството за култура, во која што потполно отсуствува генерална политика и секој нов министер почнува со нова политика и обичаи, за на крајот на следниот министер да му пренесе всушност се поглем баласт на наследени проблеми, веројатно во таа поубаво замислена ситуација, проблемот досега ќе беше совладан. Најглажи се во таква ситуација, нас единствено ни престанува да го правиме сакмо што ќе ни го одреди нужноста.

4. Целосната застареност на вкупната инфраструктура на МСУ, произведува критични точки кои во одделни сегменти можат да доведат до катастрофални последици. На пример, водата пробива не само од покривот, туку и во ден од темелите на градбата. Комбинирано со комплетно застарена електричка инсталација, овој пробив на водата во секој момент може да предизвика пожар од поголеми размери. Исто така, топлинската инсталација во депоата поради застареност се заканува да уништи поголем дел од делата кои се национално благо. Слична е состојбата и со безбедносните апари, климатски услови во кои се излагаат делата, со опремата и со многу други работи со кои оперираме. Сликот може да биде навистина долг. Прашање е само кој ќе одговора доколку нешто лошо (с' краја бил!) навистина се случи? Со оваа нагризувачка мисла живеам повеќе од седум години. За да и се спротивставам, правев толку колку што ми даваше мојата сила и способности. Но, дали и колку решението можеше да биде само во моите раце?

5. Веројатно поради тежината на товарот под кој лежи оваа институција (се разбира слична в соостојбата и со другите), во мојот мандат немава средба со ниту еден министер со кого барем би ги евидентирале сите проблеми и потоа би донеле рационален план и динамика на нивното решавање. Тоа не се случи, ниту со Вас, г. Министер иако уште на крајот на јануари (а потоа во неколку наврати и по писмен пат), на единствената и случајна две-минутна, неофицијална средба што ја имавме откако сте назначени на функцијата, љубезно Ве повикавам да нё посетите за да се запознете со состојбата во институцијата. Наспроти тоа, од Вас добив само явно покажување со прст. Мошне решително. Но, дали откако ќе ја утврдите мојата засега недодекајана одговорност, ќе пристапите кон решавања на проблемите? Според програмата и според Вашите изјави, тоа ќе го одложите можеби за идната година (иако сум сигурен дека постојат работи кои и покрај Вашиот ограничен budget и приоритети, превентивно можат да се решават и овие година). И, конечно, уште едно хипотетичко прашање: ако знаеме дека во последните осум години Вие сте шестиот министер за култура, тогаш ќе видите дека поединечниот мандат на секој министер траел нешто повеќе од една година. Според тоа, надежта за идната година за оваа институција може да биде само уште една пуста надеж. Но, сепак, ако тргнам од интересот на оваа кука, која за мене и за вработените во неа има судбинско значење, во тој случај без дилеми би Ви посакал да бидете исплочук од правилото. Во тој случај би Ви ја заборавил и напредала што ми ја нанесовате.

(АВТОРОТ Е ДИРЕКТОР НА МСУ "СКОРИЕ")